



**Фондација за интернет и  
општество  
“МЕТАМОРФОЗИС”,  
Скопје**

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2021 година  
и

**Извештај на независните  
ревизори**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:  
Раководството на  
Фондација за интернет и општество “МЕТАМОРФОЗИС”, Скопје

## Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Фондацијата на граѓани Фондација за интернет и општество “МЕТАМОРФОЗИС”, Скопје (во понатамошниот текст Фондацијата), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на Раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Фондацијата.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:  
Раководството на  
Фондација за интернет и општество "МЕТАМОРФОЗИС", Скопје

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

### Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Фондацијата на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

### Останати прашања

Финансиските извештаи на Фондацијата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 04 ноември 2021 година изразил мислење без резерва за тие финансиски извештаи.

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин

15 Август 2022

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020**  
**Во илјади денари**

	<u>Белешка</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од чланарини и донации	4	141.787	68.740
Приходи од услуги	5	435	721
Приходи од финансирање	6	1.333	18
Останати приходи	7	421	986
Вишок на приходи од претходни години		17.731	13.035
<b>Вкупно приходи</b>		<b>161.707</b>	<b>83.500</b>
Материјални расходи и услуги	8	8.848	9.064
Останати оперативни трошоци	9	28.401	31.829
Курсни разлики	10	220	774
Капитални расходи	11	954	3.227
Трошоци за вработени	12	21.366	20.875
<b>Вкупно расходи</b>		<b>59.789</b>	<b>65.769</b>
<b>Вишок на приходи над расходи</b>		<b>101.918</b>	<b>17.731</b>
<b>Данок на добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вишок на приходи над расходи по оданочување</b>		<b>101.918</b>	<b>17.731</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање на 11.03.2022 од страна на Раководството на Фондацијата и потпишани во негово име од:

  
**Бардил Јашари**  
 Извршен Директор



**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020**  
**Во илјади денари**

	<u>Белешка</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	13	4.297	3.691
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>4.297</b>	<b>3.691</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	14	101.076	17.708
Останати побарувања	15	741	741
АВР	16	296	285
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>102.113</b>	<b>18.734</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>106.410</b>	<b>22.425</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
<b>ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
Деловен фонд		4.367	3.691
Вишок на приходи над расходи		101.918	17.732
<b>Вкупно капитал</b>	17	<b>106.285</b>	<b>21.423</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
Обврски спрема добавувачи	18	-	827
Други краткорочни обврски	19	125	175
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>125</b>	<b>1.002</b>
<b>Вкупно обврски и деловен фонд</b>		<b>106.410</b>	<b>22.425</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021 и 31 декември 2020**  
**Во илјади денари**

	Деловен фонд	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
<b>Состојба на 01 јануари 2020</b>	<b>982</b>	<b>13.035</b>	<b>14.017</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(13.035)	(13.035)
Набавени основни средства	3.227	-	3.227
Ревалоризација	50	-	50
Амортизација	(525)	--	(525)
Ревалоризација на амортизација	(43)		(43)
Вишок на приходи над расходи	-	17.732	17.732
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<b>3.691</b>	<b>17.732</b>	<b>21.423</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(17.732)	(17.732)
Набавени основни средства	954	-	954
Ревалоризација на основни средства	1.904	-	1.904
Амортизација	(828)	-	(828)
Ревалоризација на амортизација	(1.424)	-	(1.424)
Корекција на грешка	70	-	70
Вишок на приходи над расходи	-	101.918	101.918
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b>4.367</b>	<b>101.918</b>	<b>106.285</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

## **1. Општи информации**

Метаморфозис Фондацијата за Интернет и Општество Скопје (во понатамошниот текст: Фондацијата) е фондација запишана во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основен суд 1 во Скопје под Рег. број 1870 од 25.10.2004.

Работата и активностите на фондацијата се однесуваат на развој на демократијата и просперитет преку промоција на општество базирано на знаења и промоција на користењето на информатичката и комуникациската технологија како алатка за развој на отвореното општество.

Седиштето на Фондацијата е лоцирано во Скопје, на ул. Апостол Гусларот бр.40 Скопје, Центар. Вкупниот број на вработени на 31 декември 2021 е 29 лица (31 декември 2020 – 34 лица).

## **2. Основи за подготовка**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Фондацијата е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи од 31.12.2020 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи.

## **3. Сметководствени политики**

Финансиските извештаи на Фондацијата се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

### **3.1 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. Сметководствени политики (продолжува)**

**3.2 Материјални и нематеријални средства**

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат:

- Средствата што се држат за остварување на дејноста,

- Средствата што се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Фондацијата се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата).

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

**3.3 Амортизација**

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишните стапки на амортизација што ги применува Фондацијата во 2021 година се следните: 20% за компјутерска опрема, 16% за клима уреди, 14% за ТВ и 12% за мебел.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Пресметката на амортизацијата се врши посебно за секоја ставка, а не за групи на средства.

**3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата се признаваат по нивната номинална вредност во сметководствениот документ во согласност со договорениот износ, намалени за вредносниот надоместок.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. Сметководствени политики (продолжува)**

**3.5 Данок на добивка**

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 1% на износот на приходите остварени од операциите над прагот од 1 милион (2020: Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на даночната основа пријавена во годишната пријава за данок на добивка како намалени за сите применливи даночни намалувања. Даночната основа во даночната пријава го вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања.)

Фондацијата не пресметува данок на добивка од причина што работи само со средства поврзани со проектот и направените трошоци се само за проектни цели.

(б) Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

**3.6 Извори на финансирање**

Изворите на финансирање се вреднуваат според износот на средствата и ревалоризациската резерва.

**3.7. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите, вработените, платите, даноците и другите тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност. Обврските во други валути се искажуваат по среден курс на НБРМ.

**3.8. Признавање на приходите и расходите**

Приходите и расходите на непрофитните институти се признаваат според изменетата пресметковна основа на сметководството.

Според изменетата пресметковна основа на сметководството, приходите, односно расходите се признаваат во пресметковниот период на пресметка во кој тие се појавуваат според критериумите за мерење и достапност. Приходите, односно расходите се мерливи кога може да се искажат според нивната вредност. Приходите, односно расходите се достапни кога се реализираат, односно кога се појавуваат (платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по пресметковниот период, под услов да се поврзани со пресметковниот период и да служат за плаќање на обврските за периодот (доколку во пресметковниот период се појавуваат обврски за плаќање).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. Сметководствени политики (продолжува)**
**3.9. Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ЕУР	61,6270	61,6940
ГБП	73,4267	68,3136
УСД	54,3736	50,2353

**4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од донации	141.787	68.740
<b>Вкупно</b>	<b><u>141.787</u></b>	<b><u>68.740</u></b>

Во текот на 2021 година остварени се приходи од следните донатори:

<b>Донатор</b>	<b>2021</b>
European Commission	38.385
FACEBOOK, Ireland	23.913
Foundation Open Society, Macedonia	1.847
National Endowment for Democracy	2.822
British Embassy	5.489
CDT - Centar za demokratska tranzicija	573
Dutch Ministry of Foreign Affairs	36.560
Zasto NE, Udruzenje gradjana	3.385
The Poynter Institute for Media Studies, Petersburg	870
The Fund for Justice and Education, Chicago	636
East-West Management Institute, New York	12.759
The Sigrid Rausing Trust, London	7.216
Open Data, Kosovo	209
The German Marshall Fund of the US Washington	3.445
Friedrich Naumann Foundation, Bulgaria	444
IRI, Washington	446
Ministry of Foreign Affairs, Bulgaria	1.080
DT Institute, Washington	1.696
SHARE Fondacija, Beograd	12
<b>Вкупно</b>	<b><u>141.787</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**5. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од услуги	435	721
<b>Вкупно</b>	<b><u>435</u></b>	<b><u>721</u></b>

**6. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи по основ на курсни разлики	1.333	18
<b>Вкупно</b>	<b><u>1.333</u></b>	<b><u>18</u></b>

**7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Останати приходи	421	986
<b>Вкупно</b>	<b><u>421</u></b>	<b><u>986</u></b>

**8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени канцелариски материјали, ситен инвентар	235	209
Потрошена енергија, вода, телефон, гориво	467	418
Инвестиционо одржување на средствата	274	59
Останати услуги	5.149	5.477
Транспортни услуги	300	891
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2	99
Наемнини	1.285	1.209
Други материјални расходи	1.136	702
<b>Вкупно</b>	<b><u>8.848</u></b>	<b><u>9.064</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

<b>9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Провизија за платен промет	397	260
Премии за осигурување	52	153
Дневници за службени патувања и патни трошоци	-	121
Чланарини	133	362
Интелектуални и други услуги	11.647	13.136
Други помошти и давања	16.172	15.261
Останати расходи	-	2.536
<b>Вкупно</b>	<b>28.401</b>	<b>31.829</b>

  

<b>10. КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Негативни курсни разлики	220	774
<b>Вкупно</b>	<b>220</b>	<b>774</b>

  

<b>11. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Средства за опрема	954	3.227
<b>Вкупно</b>	<b>954</b>	<b>3.227</b>

  

<b>12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Бруто плати	21.005	20.753
Регрес за годишен одмор	361	122
<b>Вкупно</b>	<b>21.366</b>	<b>20.875</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

	Канцелариска опрема и мебел	Транспортни средства	Вкупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>6.721</b>	<b>2.386</b>	<b>9.107</b>
Набавки	1.064	2.163	3.227
Ревалоризација	46	4	50
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>7.831</b>	<b>4.553</b>	<b>12.384</b>
Набавки	954	-	954
Ревалоризација	1.579	325	1.904
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>10.364</b>	<b>4.878</b>	<b>15.242</b>
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ</b>			
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>6.018</b>	<b>2.107</b>	<b>8.125</b>
Амортизација за 2020	439	86	525
Ревалоризација за 2020	43	-	43
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>6.500</b>	<b>2.193</b>	<b>8.693</b>
Амортизација за 2021	481	347	828
Ревалоризација на	1.359	65	1.424
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>8.340</b>	<b>2.605</b>	<b>10.945</b>
<b>Сметководствена вредност</b>			
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>1.331</b>	<b>2.360</b>	<b>3.691</b>
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>2.024</b>	<b>2.273</b>	<b>4.297</b>

**14. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	2021	2020
Жиро сметка	4.544	2.285
Благајна	2	13
Девизни сметки	96.530	15.410
<b>Вкупно</b>	<b>101.076</b>	<b>17.708</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

<b>15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Даден депозит за кредитна картичка	330	330
Даден аванс	35	35
Побарувања за повеќе платен данок	376	376
<b>Вкупно</b>	<b>741</b>	<b>741</b>

<b>16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
АВР	296	285
<b>Вкупно</b>	<b>296</b>	<b>285</b>

<b>17. ДЕЛОВЕН ФОНД</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Деловен фонд	4.367	3.691
Вишок на приходи над расходи	101.918	17.732
<b>Вкупно</b>	<b>106.285</b>	<b>21.423</b>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

<b>18. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Обврски спрема добавувачи	-	827
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>827</b>

<b>19. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Обврски од виза картица	124	175
<b>Вкупно</b>	<b>124</b>	<b>175</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**20. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ**

Заклучно со 31 Декември 2021 година Фондацијата нема вонбилансна изложеност.

**21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2021 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи:

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки цо цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Фондацијата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Фондацијата во идните периоди.
- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за глобалната економија. Во моментот е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Фондацијата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание.